

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

МАСОНСТВОТО ТАБУ ТЕМА ИЛИ ЈАВНА ТАЈНА



Толку често употребуван збор, со толку многу различни значења и толкувања, збор кој се изговара со страв - масонство. Кои се масоните? Кој им припаѓа? Кои и какви им се целите? На овие прашања малку веројатно дека некој може да даде целосен одговор, освен самите масони.

"Слободното ѕидарство" речиси е универзално забрането во тоталитаристичките држави. Во 1925 година, во фашистичка Италија ова Братство е сметано за одметништво. Во нацистичка Германија масоните ги испраќале во концентрационите логори и било наредено да се затворат сите познати масонски ложи. Германските масони го користеле синиот цвет "поточница", како тајно средство за препознавање, односно како замена за традиционалниот логотип (премногу препознатлив): триаголникот и шестарот.

**ШЕСТ МИЛИОНИ МАСОНИ ЈАВНО ИЛИ
ТАЈНО РАБОТАТ ЗА ЧОВЕШТВОТО!?**

ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Официјално, Редот на витезите Темплари е распуштен во 1308 година. Целта која си ја поставил францускиот крал Филип Убавиот, со распуштањето на Темпларите, била двојна: Прво, да дојде до нивното неверојатно големо богатство, а доволен доказ за тоа се податоците дека во моментот на својата најголема моќ Темпларите поседувале речиси половина од територијата на Европа, тие ги воспоставиле и првите банки, ја држеле под контрола севкупната трговија со Далечниот Исток (мирудиите, зачините, свилата и сл.); Второ, да ја уништи нивната воена моќ која била значителна, но под јурисдикција на Папата, а не под кралот на чија територија се наоѓале Темпларите.

Филип Убавиот успеал да ги растури Темпларите, но не и да дојде до нивното богатство. Утрото кога војската на кралот дошла до пристаништето во Марсеј, со цел да ги заплени дванаесетте галии натоварени со темпларското богатство, таа наишла само на мирно море, на кое немало ниту една галија. Каде отишле Темпларите? Постојат бројни документи и историски податоци за нивното повлекување во илегала. И во ова време на прогон, постоеле држави и владетели кои со задоволство ги прифатиле Темпларите, како што, на пример, биле Португалија и Шкотска.

Постојат историски докази дека Темпларите, следејќи ги старите записи во кои се спомнува дека патот кон Утринската Свезда ќе ги одведе до земјата на изобилство наречена Ла



Слободното сидарство се соочило со многу противници и многумина негови членови биле затворени во затворите. Во 1737 година Луј XV, кралот на Франција, издал наредба со која им се забранувало на сите верни поданици на француската држава да се вклучат во ова движење, а во 1738 година папата Клемент XII издал папска була, со која им се забранувало на сите католици да се зачленат во "Слободното сидарство", со закана дека ќе бидат исклучени од Црквата. Тој рекол дека тие се "расипани и изопачени" и многу "сомнителни еретици". Од тогаш, почнало обвинувањето на слободните сидари, на пример, биле осомничени за Француската револуција, за Првата светска војна, за инфлацијата во Германија во 1924 година, за Граѓанската војна во Шпанија. Од Втората светска војна, кога масоните се бореле во движењата на отпорот, сè поретки се обвинувањата дека членовите на "Слободното сидарство" се антипатриотски настроени а, исто така, значително е намален бројот на нападите од Црквата.

Мерика, пристигнале на овој континент речиси 100 години пред Кристофер Колумбо да ја открие Америка. Уште долго време потоа по морињата се виорело знамето, кое претставувало страв и трепет за морепловците, а на кое биле исцртани череп и две прекрстени коски - знамето на Темпларите.

Каде завршило темпларското богатство? Се претпоставува дека со тоа огромно богатство е направена, во денешно време, една од најмоќните држави во светот.

Темпларите се повлекле, но останал начинот на организирање, живеење, одржување на древните ритуали.

Почетокот на современото масонство официјално датира од 1717 година кога четирите масонски ложи се обединиле во првата Обединета Голема Ложа на Англија. Овој датум се смета како излегување на масонството од дотогашната тотална илегалност. Поради практикувањето на ритуалите, начинот на организираност на Ложите, принципите по кои ќе се раководат масоните, во 1723 година Андерсон го изготвил масонскиот Устав. Дотогаш масоните работеле исклучително врз основа на усни преданија, кои се пренесувале од едни на други со илјадници години. Андерсон го изготвил Уставот по кој и денес работат сите масонски ложи во светот.

Главно, најголемиот број од ложите во светот работат и се организирани на принципот на 3 степени. Се почнува од првиот степен за да се дојде до највисокиот, 33 степен. Мал е

Постојат две главни причини за тврдоглавото спротивставување на Христијанската црква за Братството на слободните сидари.

- Изборот на членови на масонското Братство, кои се сметаат за ексклузивни и повеќе вредни, што се спротивставува на сите религијски учења.

- Езотеричниот аспект на масонските ритуали, кои се видени како синоним на гностицизмот, кој е прогласен за еретички и кој раната христијанска црква го задушила.

Најжестокото негирање на Братството доаѓа, главно, од страна на Католичката црква, која отворено му се спротивставува на слободното сидарство, тврдејќи дека тоа барем делумно е виновникот за Француската револуција и за последиците за паѓањето на Црквата во Европа. Така, Црквата воспоставила неколку братства како алтернатива на католиците кои сакале да се зачленат во "Слободните сидари". Иронично е тоа дека една од тие организации Opus Dei се нашла под слични обвинувања, со иста тежина, како и оние со кои биле обвинувани "Слободните сидари". Иако многу масони во државите со англиско говорно подрачје се протестанти, исто така, и Протестанската црква се противи на Братството "Слободни сидари" согласно тврдењето дека "ниту еден човек не може да им служи на двајца господари".



бројот на масоните кои во текот на својот масонски живот успеваат да го достигнат 33 степен, кој го претставува врвот што еден масон може да го достигне. Само со работа и со активност братот масон може да биде предложен за зголемување на степенот. Секој ритуал на зголемување на степенот претставува симбол кој го одразува степенот на развој и усовршување на братот во кралската уметност - како што уште се нарекува "Слободното сидарство".

Почнало ширењето и организирањето на ваков начин на масонеријата низ цела Европа и Америка. Во масонските ложи почнале да членуваат и благородници од највисок ранг (цареви, кралеви, императори). Се воспоставиле масонски принципи кои подеднакво важеле за сите членови на ложите, без разлика на нивниот статус надвор од ложите. Во тоа време било незамисливо неблагородници да носат мечеви т.е. да бидат вооружени. Внатре во ложите можело мечеви да носат и обичните луѓе, во зависност од функцијата која ја извршувале во неа. Со овој чин благородниците сакале и практично да го докажат и да го покажат масонскиот принцип на еднаквост. Со овој чин благородниците ја докажувале својата верба во браќата, односно дека им верувале иако биле вооружени.

Првобитните еснафски здруженија, кои ги чувале тајните на занаетот, постепено со влегувањето на интелигенцијата во ложите, тие добиле нов квалитет. Ложите почнале да стануваат лаборатории на слободната мисла. Слободни сидари, градители, но градители на едно ново општество на слободни, еднакви граѓани за кои важат исти правила и закони. Бројни се идеите кои ги претвориле во реалност, кои ги покренале ма-

соните и успеале да ги спроведат во дело. Ќе наброиме неколку: Декларацијата за човековите права, еднаквост пред судовите, бесплатно основно образование, социјално осигурување на вработените, платен годишен одмор на вработените... Постојат многу светски институции кои се формирани на иницијатива на масоните. Не би сакале сега да ги набројваме, но сите тие се формирани со цел подобро светско организирање на човештвото. Сè во функција на подобар живот, подобар развој и благосостојба. Но, спротивно од вистината за активностите на масоните, за многу непријатности кои се случувале низ историјата, неправедно се обвинети масоните. Зошто? Затоа што тие биле обвиткани со тајност, така што било најлесно на масоните да се префрли вината за случувањата. Против нив се воделе и многу монтирани процеси. Догмата, диктатурата, тоталитарните режими, едноумието никогаш не оделе заедно со слободната мисла. Поради тоа, масоните биле прогонувани, а масонските активности ставани под законска забрана за работа.

Денес масонските ложи се организирани во Големи Ложи и Големи Ориенти.

Се смета дека во моментот во светот има околу 6 милиони масони, најголемиот број од нив се наоѓаат во Соединетите Американски Држави (3 милиони). Сите големи масонски тела се поврзани меѓу себе и комуницираат по одредени правила. Браќата масони можат да посетуваат било која ложа во светот, се разбира, ако исполнуваат определени услови за тоа, пред сè, ако се редовни масони, а за тоа не се потребни не знам какви докази. Тие се многу едноставни. Браќата го прифаќаат со голема љубов, радост и доверба.

Начинот на кој функционираат, на кој се организираат ложите, начинот на кој ги избираат функциите кои браќата ќе ги извршуваат внатре во ложата, се многу едноставни и непроменети.

Постојат и правила на однесување на браќата внатре и надвор од ложата. Тоа се навистина



строги правила, кои ниту еден брат масон нема да ги прекрши. Внатре во ложата постојат строго пропишани правила на однесување, кои се однесуваат на местото каде што се седи па сè до правото и начинот на добивање збор. Постои совршен ред во однесувањето, но тој совршен ред се базира на толеранција, слобода и еднаквост. Сите ги почитуваат тие "правила" на однесување. Буквално сите, без исклучок.

До крајот на XIX век во ложите членувале само мажи. И денес постојат само машки ложи во кои жените немаат пристап. Деветнаесетиот век е векот на интензивното навлегување на жената во сферата на литературата, уметноста, науката, политиката, а со тоа и во масонството. Почнуваат да се иницираат и жени во масонските ложи и да се формираат Големи Женски Ложи, во кои членуваат жени. Меѓу браќата масони постојат различни гледања на ова примање на жените во масонскиот ред. Но, тоа е работа на масоните, тие да изнајдат, и сигурно ќе изнајдат заедничко решение за ова. Но, непобитен е фактот дека денес жената игра огромна улога во сите сфери на живеењето, дека времето кога жената седела дома, готвела, раѓала деца и се занимавала само со домашни работи, е одамна минато.

Во следниот број: Масонството во Македонија

(Продолжува)

